



- **Време:** 10:00 – 14:00
- **Датум:**
20 Ноември 2019 (Среда)
- **Место на одржување:**
ДХО Даре Џамбаз,
ул. 11-ти Октомври бр. 42
Скопје
- **Целна публика:**
50 ветеринарни
практичари од малата
практика заинтересирани
за развој / примена на АМУ
и програмите за контрола
на инфекции во рамките на
нивните практики
- **Организатори:**
Мултисекторска комисија
за контрола на АМР при
Министерството за
здравство на РСМ и
Ветеринарна комора на
РСМ
- **Поддржувач:** Светска
Здравствена Организација
– регионална канцеларија
за Европа
- **Акредитација:**
Работилница за
континуирана медицинска
едукација акредитирана од
Ветеринарна комора на
РСМ
- **Поени за КПР:** 10 поени
- **Регистрација и плаќање:**
Регистрација е бесплатна
по принципот “прв пријавен
- прв услужен” до
пополнување на
предвидениот број на
учесници
- **Рок за пријавување до:**
31 Октомври 2019

Ветеринарна Работилница

Промовирање на Антимикробното Управување (АМУ) во ветеринарната практика за мали животни

Покана до ветеринарните практичари со интерес за антимикробно управување

Клучни цели на работилницата:

- да се дискутира за важноста и потенцијалните резултати од развојот на програми за антимикробно управување во ветеринарната практика во нашата земја
- Да се промовира АМУ и да се едуцира нова генерација на стручни лица кои ќе бидат во можност да развијат и имплементираат АМУ и програми за контрола на инфекции во ветеринарните практики. Работилницата ќе понуди практичен пристап кон рационалната употреба на антимикробните средства, имплементацијата на АМУ и програмите за контрола на инфекции на докторите во сите ветеринарни практики за мали животни.
- Да се зајакне меѓусекторската соработка помеѓу хуманата и ветеринарна медицина и да се споделат информации за програмите за АМУ и другите активности поврзани со контролата на антимикробната резистенција (АМР) во хуманата медицина.
- Да се добијат повратни информации од учесниците за предложената содржина и методи на презентирање на програмата за обука, со цел да се оптимизира нејзиното прифаќање и влијание.

Повикани предавачи:

М-р Сашко Арсов – раководител на оддел за ветеринарно јавно здравство при Агенцијата за храна и ветеринарство

Др. Жарко Михајлоски – ветеринарен практичар во Ветеринарна амбуланта “Медика – Вет” од Прилеп

Проф. д-р Катарина Ставриќ – професор по имунологија, ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје

Проф. д-р Васо Талески – професор по микробиологија, Факултет за медицински науки, Универзитет “Гоце Делчев” Штип

Модератори / Фасилитатори на работилницата:

Проф. д-р Голубинка Бошевска - Национален АМР координатор; раководител на лабораторија за вирусологија и молекуларна дијагностика, Институт за Јавно Здравје на РСМ

Проф. д-р Ромел Велев – член на Мултисекторска комисија за контрола на АМР при Министерството за здравство; професор по фармакологија и токсикологија на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје



Ветеринарна Работилница – Промовирање на Антимикробното Управување (АМУ) во ветеринарната практика за мали животни

20 Ноември 2019 (Среда) - 10:00 до 14:00 часот

Даре Џамбаз, ул. 11-ти Октомври бр. 42, Скопје

Време	Активност / Тема	Предавач / Фасилитатор
10.00 – 10.30	Регистрација на учесниците	
10.30 – 10.45	Добредојде & Воведни зборови	Проф. д-р Ромел Велев Проф. д-р Голубинка Бошевска
10.45 – 11.15 11.15 – 11.30	Мерки кои се превземаат во Агенцијата за храна и ветеринарство во борбата против антимикробната отпорност во нашата земја Дискусија	М-р Сашко Арсов
11.30 – 12.00 12.00 – 12.15	Општи принципи за рационална употреба на антибиотиците во ветеринарната практика за мали животни Дискусија	Д-р Жарко Михајлоски
12.15 – 12.30	Кафе пауза	
12.30 – 13.00 13.00 – 13.15	Искуства од хуманата медицина: рационална употреба на антимикробните средства во примарната здравствена грижа за луѓето Дискусија	Проф. д-р Катарина Ставриќ
13.15 – 13.45 13.45 – 14.00	Препораки за изведување и интерпретирање на микробиолошките тестови за осетливост Дискусија	Проф. д-р Васо Талески
14.00 – 15.00	Коктел	